

Врз основа на член 23 од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/98) и врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ПРИМЕНА НА ПРОТОКОЛОТ ЗА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ ЗА ТАРИФНИТЕ КВОТИ ЗА УВОЗ НА ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЌЕР СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА

1. Се одобрува предвремена примена на Протоколот за измена на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји членки и Република Македонија за тарифните квоти за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од Република Македонија во Заедницата.

2. Составен дел на оваа одлука е Протоколот за измена на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји членки и Република Македонија за тарифните квоти за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од Република Македонија во Заедницата.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1.01.2006 година.

Бр. 19-4979/1
29 декември 2005 година
Скопје

Претседател
на Владата на Република
Македонија
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ ЗА ТАРИФНИТЕ КВОТИ ЗА УВОЗ НА ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЌЕР СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
од една страна,

и

ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА, (во понатамошниот текст "Заедницата")
од друга страна

тргнувајќи од:

(1) Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји членки, од една страна и Република Македонија, од друга страна (во понатамошниот текст "ССА") потпишана во Луксембург на 9.04.2001 во сила од 1.04.2004.

(2) Преговорите кои се одржаа за задржување на преференцијалните аранжмани во ССА кои се однесуваат на увозот на шеќер и производи од шеќер со потекло од Република Македонија, во Заедницата.

(3) Соодветните измени на ССА кои треба да бидат прифатени.

СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

ССА ќе се измени како што следи:

(1) Член 27 се менува како што следи:

(а) Во параграф (1) првиот подпараграф се заменува со нов подпараграф со содржина како што следи:

“Заедницата ќе ги укине царинските давачки и давачките кои имаат ист ефект за увозот на земјоделските производи по потекло од Република Македонија, освен оние опфатени со тарифните ознаки 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 и 2204 од Комбинираната номенклатура.”

(б) Во параграф (2) се додава нов подпараграф со содржина како што следи:

“Заедницата ќе применува безцарински пристап на увозот во заедницата за производите по потекло од Република Македонија со тарифни ознаки 1701 и 1702 од Комбинираната номенклатура, до граница од годишна квота од 7000 тони (нето тежина).”

(2) Во Табелата во Анекс 1 на Протоколот 3 референците на производите што потпаѓаат под ознаката 1702 од Комбинираната номенклатура се бришат.

Член 2

Овој Протокол ќе биде составен дел на ССА.

Член 3

Овој Протокол ќе влезе во сила првиот ден од месецот по датумот на потпишување.

Член 4

Овој Протокол е составен во дупликат на секој од официјалните јазици на договорните страни, а секој од овие текстови е еднакво автентичен.